

НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола имаше големо задоволство овој пат на кафе да биде со нашите локални писатели Михајло Свидерски и Славица Гацова Свидерска, кои љубовта кон пишаниот збор ги издигна на едно друго ниво. Тие се писатели кои имаат можност Македонската поезија и проза да ја претставуваат на многу поетски вечери насекаде низ светот. Кога ги запрашавме за своите почетоци и за тоа од кога тие почнале да пишуваат Михајло за своите почетоци ни кажа: „Мојата инспирација доаѓа од светот околу мене. Имав обид да напишам роман уште во школските години „Францускиот трговец“, нешто што повеќе личи на роман за возрасни..“ Славица пак за своите почетоци ни рече „Некаде во шесто или седмо одделение имам некаков нескротлив повик да ги запишам мислите кои што надоаѓаат. На мои 16 години ја објавив првата збирка поезија „Бесконечност“. Додека „Жетва на душата“ е првата збирка поезија која ја напишал Михајло.



Уште поинтересна беше да се слушне и нивната животна приказна, кога и каде овие два писатели, љубители на пишаниот збор се сретнале. И двајцата низ прекрасна насмевка ни кажаа дека прв пат се сретнале на поетските средби „Караманови“ во 2013 година во Радовиш, за по само една година својата љубов и нивната љубов кон поезијата и пишаниот збор да го делат заедно во својот дом со своето прекрасно синче. Но не само во домот, љубовта кон пишаниот збор тие ја делат и на работа. Заедно ја основале Издавачката куќа „Восток“, со која успешно раководат. Кога ги запрашавме да ни одделат едно од своите дела, иако сите им се драги, Михајло ни откри за романот кој е во подготовка „Синовите на Адам“ кој всушност претставува една вистинска приказна, потресно сведоштво, роман кој на површина ги носи мрачните вистини кои остануваат скриени. Славица пак, ни посочи две нејзини книги „Политика на љубовта“ која е најкохерентна како целина. Сите настаните следат еден концепт. Продолжение или друга страна на ова книга е „Политики на стравот“ во која пак е опишана другата страна на стравовите. Славица има објавено 4 збирки поезија и 3 монографии, додека Михајло има објавено 6 книги. За својот труд тие имаат освоено многу награди како кај нас така и подалеку. Која ги замоливме да ни одделат по една најдрага награда, Михајло ни ја издвои својата награда добиена во Казахстан во 2018 година, награда од Министерството за култура за песната „Седмица“, додека Славица за наградата добиена во Пловдив, Бугарија за песната „Лирата на Орфеј“ во 2019 година. За крај Михајло Свидерски на сите наши читатели им порачува: „Да читаат македонски автори“, а на ова Славица Гацова Свидерски се надоврза велејќи дека во нашиот град има: „Мала литература со големи вредности“. А ние на овие прекрасни писатели сакаме од срце да им се благодариме што ја прифатија нашата покана и бае дел од оваа активност на НУУБ „Св. Климент Охридски“-Битола и им посакуваме уште поголеми успеси и понатамошна соработка.